

1975.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЦАРИНСКАТА УПРАВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за царинската управа, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 август 2009 година.

Бр. 07-3639/1
18 август 2009 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА УПРАВА

Член 1

Во Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ број 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008 и 64/2009), во членот 2 став (1) точката 1 се менува и гласи:

„1. Царински службеник е службеник на Царинската управа кој е униформиран или има посебни должности и овластувања и кој своите надлежности ги врши согласно со овој закон, Царинскиот закон, Законот за Царинската тарифа, Законот за царински мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост, Законот за акцизите, Законот за даночна постапка и други закони;“.

Во точката 11 по зборот „сопственост“ се става записка и се додаваат зборовите: „Законот за акцизите“.

Член 2

Во членот 7 став (2) по зборот „царинското“ се додаваат зборовите: „и акцизното“.

Член 3

Во членот 9 по зборот „тарифа“ се става записка и се додаваат зборовите: „Законот за акцизите, Закон за даночна постапка, Законот за царински мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост“.

Член 4

Во членот 10 по точката 19 се додаваат шеснаесет нови точки 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35, кои гласат:

„20) издавање на акцизни дозволи и акцизни одобренија и контролни марки или други ознаки за обележување, следење на производство, промет и употреба на поединечни акцизни производи;

21) прием, обработка и заверка на акцизни документи;

22) примање на акцизни пријави и утврдување на акцизни побарувања;

23) обработка на податоци за утврдување и наплата на акцизите;

24) воведување, организирање, користење и развој на акцизен информативен систем;

25) утврдување на правилност, законитост и точност на поднесените акцизни пријави;

26) воведување и уредување на акцизни евиденции;

27) воведување и уредување на регистри на иматели на акцизни дозволи и акцизни одобренија;

28) утврдување на акцизни основи и акцизен долг во прв степен;

29) акцизен надзор;

30) спроведување на акцизна контрола над акцизни обврзници;

31) спроведување на наплатата и активности во врска со наплата на акциза;

32) враќање на повеќе или погрешно платена акциза;

33) одземање на акцизни добра пуштени во промет за кои не се платени акцизи, како и акцизни добра ставени во промет кои не се прописно евидентирани;

34) издавање на исправи/документи за работи за кои води службена евиденција;

35) давање појаснување на акцизни обврзници во примената на прописите за акцизите;“.

Точката 20 станува точка 36.

Член 5

Во членот 38 ставот (1) се менува и гласи:

„Царински службеник заради проверка на точноста на податоците содржани во акцизните исправи и царинските документи, може да ги прегледа трговските документи, сметковотствените записи, договорите, записниците и сите други податоци што се однесуваат на постапките со добра подложни на акциза или на увозната, извозната или друга царинска постапка во врска со декларирана стока или на натамошните комерцијални постапки во врска со тие добра, односно стока. Тие проверки можат да се спроведат во просториите на акцизниот должник, односно декларантот или во просториите на друго лице кое непосредно или посредно е деловно вклучено во наведените дејствија, или во просториите на кое било друго лице кое го поседува наведениот документ или податоци, заради деловни цели. Царинскиот службеник, исто така, може да ја прегледа стоката доколку тоа се уште е можно.“

Во ставот (2) зборовите: „кое ја поднесува декларацијата“ се заменуваат со зборовите: „кое ги поднесува царинските документи, односно акцизните исправи“.

Член 6

Во членот 39 по зборовите: „други увозни давачки“ се додаваат зборовите: „или акциза“.

Член 7

Во членот 40 став (1) по зборот „декларирана“ се додаваат зборовите: „или на условите предвидени со прописите од областа на акцизите“.

Во ставот (2) по зборовите: „предмет на царински“ се додаваат зборовите: „или акцизен“, а зборот „складишта“ се заменува со зборовите: „или акцизни складови“.

Член 8

Во членот 41 по зборот „царинскиот“ се додаваат зборовите: „или акцизниот“.

Член 9

Царинската управа со состојба на 31 декември 2009 година, ќе ја преземе од Управата за јавни приходи целокупната архива, техничка и друга документација поврзана со акцизите.

Министерот за финансии формира Комисија составена од претставници од Министерството за финансии, Царинската управа и Управата за јавни приходи за утврдување и преземање на документацијата од ставот 1 на овој член.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 2010 година.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR DREJTORINË DOGANORE

Neni 1

Në Ligjin për Drejtorinë Doganore (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008 dhe 64/2009), në nenin 2 paragrafi (1), pika 1 ndryshon si vijon:

“(1) Nëpunësi doganor është nëpunësi i Drejtorisë Doganore i cili është me uniformë ose ka obligime dhe autorizime të veçanta dhe i cili kompetencat e veta i kryen në pajtim me këtë ligj, Ligjin për doganat, Ligjin për tarifën doganore, Ligjin për masat doganore për mbrojtjen e të drejtave nga pronësia intelektuale, Ligjin për akcizat, Ligjin për procedurë tatimore dhe ligje të tjera.”

Në pikën 11 pas fjalës “pronësi” vihet presje dhe shtohen fjalët: “Ligji për akcizat”.

Neni 2

Në nenin 7 në paragrafin (2) pas fjalës “doganore” shtohen fjalët: “dhe të akcizës”.

Neni 3

Në nenin 9 pas fjalës “tarifë” vihet presje dhe shtohen fjalët: “Ligji për akcizat, Ligji për procedurë tatimore, Ligji për masat doganore për mbrojtjen e të drejtave nga pronësia intelektuale”.

Neni 4

Në nenin 10 pas pikës 19 shtohen 16 pika të reja 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 dhe 35 si vijojnë:

“20) dhënia e lejeve të akcizës dhe miratimeve të akcizave dhe markave të kontrollit dhe shenjave për shënim, përcjelljes së prodhimit, qarkullimit dhe përdorimit të prodhimeve të veçanta të akcizave;

21) pranimit, përpunimit dhe vërtetimi i dokumenteve të akcizës;

22) pranimit i fletëparaqitjeve të akcizës dhe verifikimi i kërkesave të akcizës;

23) përpunimi i të dhënave për verifikimin dhe pagesën e akcizave;

24) zbatimi, organizimi, shfrytëzimi dhe zhvillimi i sistemit informativ të akcizave;

25) vërtetimi i rregullsisë, ligjshmërisë dhe saktësisë së fletëparaqitjeve të akcizave;

26) zbatimi dhe rregullimi i evidencave të akcizave;

27) zbatimi dhe rregullimi i regjistrave të poseduesve të leje të akcizave dhe miratimit të akcizave;

28) verifikimi i bazave të akcizave dhe borxhit të akcizës në shkallë të parë;

29) mbikëqyrja e akcizave;

30) zbatimi i kontrollit të akcizave ndaj obliguesve të akcizave;

31) zbatimi i pagesave dhe aktiviteteve në lidhje me pagesën e akcizave;

32) kthimi i akcizave të paguara më tepër ose pagesës së së paguar gabimisht;

33) marrja e të mirave të akcizës të lëshuara në qarkullim për të cilat nuk janë paguar akciza si dhe e të mirave të akcizave të lëshuara në qarkullim të cilat nuk janë evidentuar në mënyrë të rregullt;

34) dhënia e dokumenteve/lejeve për punë me të cilat mban evidencë zyrtare; dhe

35) dhënia e sqarimit obliguesve të akcizave në zbatimin e dispozitave për akcizat”.

Pika 20 bëhet pikë 36.

Neni 5

Në nenin 35 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

“Nëpunësi doganor për shkak të kontrollit të saktësisë së të dhënave të përfshira në lejet e akcizës dhe dokumentet doganore, mund t’i kontrollojë dokumentet tregtare, shënimet kontabiliste, marrëveshjet, procesverbalet dhe të gjitha të dhënat tjera që kanë të bëjnë me procedurat me të mira që i nënshtrohen akcizës, ose procedurës doganore të eksportit, importit, ose procedurës tjetër doganore në lidhje me mallin e deklaruar ose të procedurave të mëtejme komerciale në lidhje me ato të mira, përkatësisht mall. Këto kontrole mund të zbatohen në hapësirat e debitorit të akcizës, përkatësisht deklaruesit ose në hapësirat e personit tjetër i cili direkt ose indirekt është i përfshirë në veprimtaritë e theksuara, ose në hapësirat të cilitdo person tjetër i cili e posedon dokumentin e dhënë ose të dhëna, për shkak qëllime afariste. Nëpunësi doganor, gjithashtu mund ta kontrollojë mallin në se kjo ende është e mundshme.”

Në paragrafin (2) fjalët: “që e parashtron deklaratën” zëvendësohet me fjalët: “që i parashtron dokumente doganore, përkatësisht dokumente të akcizës”.

Neni 6

Në nenin 39 pas fjalëve: “detyrime të tjera importuese” shtohen fjalët: “ose të akcizës”.

Neni 7

Në nenin 40 paragrafi (1) pas fjalës “e deklaruar” shtohen fjalët: “ose kushteve të parapara me dispozitat nga sfera e akcizave”.

Në paragrafin (2) pas fjalëve: “lënda e doganave” shtohen fjalët: “ose depove të akcizës” kurse fjala “depo” zëvendësohet me fjalët: “ose depot doganore”.

Neni 8

Në nenin 41 pas fjalës “doganor” shtohen fjalët: “ose i akcizave”.